

HI-TECH

110011001100
1010110011

MOTOROLA ROKR E8

"Motorola" со сите сили се труди да ја повтори популарноста на славниот MOTORAZR, па го лансираше новиот супермобилен ROKR E8, кој има одличен дизајн и напредни опции. Користејќи ја фантастичната технологија MakeShift, ROKR E8 во еден момент ги покажува само копчињата кои ви се потребни. ROKR E8 има способност за секунда да се претвори од мобилен во MP3 плеер и обратно. Кога ќе се изгаси телефонот површината станува мазна, а копчињата не се гледаат. Кога ќе се вклучи на предната страна се појавува виртуелна нумеричка тастатура. Со еден допир на виртуелното "музичко" копче, нумеричката тастатура ја сменува и на нејзино место

се појавуваат командите за контрола на музичката содржина - play, pause, fast forward и rewind.

За разлика од вообичаените виртуелни тастатури, ROKR E8 на допир реагира со вибрација или со мали движења, со што имате чувство дека сте го притиснале вистинското копче.



R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добениот CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансиските, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на добивка и данокот на имот. *Специјалното издание на РЕПРЕЗЕНТ* содржи упатства за составување на годишна сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добивате сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 P-РЕГИСТАР **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со допис,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

SMARTMIRROR GPS



SmartMirror е дел кој се монтира наместо вообичаениот ретровизор, а се состои од GPS и екран на кој се прикажува снимка од камерите поставени на страничните делови на

автомобилот. GPS делот од ретровизорот има екран кој е чувствителен на допир, со големина од 4 инчи, вградени звучници и поддршка за Bluetooth. Има 64 MB вградена меморија но, исто така, неа можете да ја проширите со SD картичка. Уредот може да се користи и како Bluetooth handsfree, а ги памети и примените и направените јавувања. Исто така, има и можност за автоматски одговор. Овој уред е навистина новина на пазарот, но прашање е дали е практично да се стави GPS толку високо. Секогаш кога сакате да видите во ретровизорот би можело картата правци да ви го одземе вниманието.

50-МЕГАПИКСЕЛЕН СЕНЗОР ОД "KODAK"

Новиот CCD сензор, кој е со големина од 36 x 48 милиметри и со резолуција од 50-мегапиксели е прв ваков сензор во



светот, кој ќе се вградува само во професионалните дигитални камери. KAF-50100 сензорот има помали пикселни димензии за разлика од димензиите на пикселите на конкурентните решенија кои се наменети за пазарот на професионални апарати. Малата димензија на пикселите овозможува побрза реакција на апаратот, помала потрошувачка на енергијата која се црпи од автономните батерии, како и повродостојна репродукција на боите. Високата резолуција не влијае негативно врз квалитетот на репродуцираните бои. Технологијата која го овозможи сè ова "Kodak" ја нарече Truesense 6.0 KAF-50100 е првиот сензор на кој е применета. Интересно е да се наведе дека со помош на 50-мегапикселната резолуција може да се забележат и досега невидени детали, па така на фотографијата снимена на оддалеченост од 2,5 километри ќе може да се забележи и мал лаптоп со димензии од 30 x 30 сантиметри.

NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

GOLDBÄREN

HARIBO

BERRIES

HARIBO



HARIBO

MAKCHEN

HARIBO

PRIMAVERA ERDBEEREN

HARIBO

WALDBEEREN

HARIBO

PFIRSICHEN

HARIBO

QUAXI

СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk